

Врз основа на член 7 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15 и 39/16) и член 10, 22 и 41 од Законот за Град Скопје (Службен весник на РМ бр 55/04),

ГРАДОТ СКОПЈЕ

Објавува

ЈАВЕН ПОВИК

за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2021 година, наменети за финансирање и поддршка на програмите и дејноста на јавните установи од областа на културата основани од Градот Скопје за 2022 година

I

Градот Скопје ќе учествува во финансирање и поддршка на програмите и дејноста на јавните установи од областа на културата основани од Градот Скопје во следните области:

- 1.1. Изведбени уметности
- 1.2. Музички уметности
- 1.3. Визуелни уметности и уметност на новите медиуми
- 1.4. Издавачка и библиотечна дејност
- 1.5. Музејска дејност, промоција на културното наследство
- 1.6. Меѓународна соработка

II

Градот Скопје ќе учествува во финансирање на програми, проекти и активности на јавните установи од областа на културата основани од Градот Скопје согласно законската регулатива, а врз база на следните општи цели и критериуми:

- чување и афирмирање на материјалното, духовното и културното наследство на градот Скопје;
- поттикнување и афирмирање на етничката разновидност и разноличност во културата;
- иновативност, впечатливост и оригиналност на идејата;
- континуитет на традиционалните културно-уметнички манифестации што се од интерес за град Скопје;
- промоција на културното наследство на градот Скопје;
- презентирање и афирмирање на современото творештво, урбаната култура и јавната уметност;
- грижа за јавната инфраструктура во рамките на културата и стимулирање на новите медиуми и истражувања во културата;
- стимулирање и поддршка на разни партнерски меѓународни проекти;
- поддршка и развивање на традиционалната културна продукција;
- воспоставување на соработка во рамките на предложениот проект со една или повеќе културни институции и организации;
- организирање меѓународни фестивали што се одржуваат во Скопје;

- одбележување јубилејни настани и значајни датуми во културата;
- издавање на книги и електронски изданија, публикации, монографии, зборници што обработуваат теми од животот и историјата на Скопје;
- проекти чија цел е развивање и промовирање на областите на културните и креативните индустрии;
- реализација на документарни филмови што се однесуваат на историјата и на современиот живот на градот Скопје;
- поттикнување на научната и критичката мисла преку организирање на семинари, конференции, дебати кои обработуваат теми од животот и историјата на Скопје.
- соработка и учество на меѓународни манифестации, фестивали и во проекти врз основа на реципроцитет,
- програми и проекти од областа на културата што ќе се одвиваат на подрачјето на градот Скопје, а кои што имаат обезбедено финансиска поддршка (грант) од фондовите на Европската Комисија, УНЕСКО или други меѓународни фондови;
- соработка и проекти со организации, установи и поединци од збратимените градови со Град Скопје
<https://skopje.gov.mk/mk/apliciraj/javni-povici/> – линк на официјалниот портал на Град Скопје

III

Средствата за финансирање на дејноста на јавните установи и нивните програми, манифестации и проекти, се утврдуваат со Буџетот на Град Скопје за 2022 година и годишната програма за култура.

IV

Пријавувањето на Јавниот повик се врши со доставување на пополнета пријава (апликација) во архивата на Град Скопје (барака 16)
Пријавите (апликациите) може да се подигнат во Секторот за јавни дејности - Одделение за култура на Град Скопје (барака 2) или од официјалната веб страница на Град Скопје www.skopje.gov.mk.

V

Јавниот повик трае од 01.09.2021 година односно, 30 календарски денови од денот на објавување на официјалната веб страница на Град Скопје www.skopje.gov.mk.

Пријавите, во пишана форма и електронска форма во WORD формат, треба да се достават до Град Скопје, преку пошта на адреса: Бул. „Илинден“ бр.82, 1000 Скопје, или во архивата на Градот Скопје, до 15:00 часот на последниот ден од завршувањето на Конкурсот (30.09.2021 година), со назнака

„Јавен повик за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2022 година, наменети за финансирање и поддршка на програмите и дејноста на јавните установи од областа на културата основани од Градот Скопје за 2022 година“.

Резултатите од Конкурсот, со објавата на усвоената Програма за финансирање на програми и проекти од областа на културата од интерес на Градот Скопје за 2022 година, ќе бидат објавени во „Службениот гласник на Град Скопје“ и на официјалната веб страница на Град Скопје www.skopje.gov.mk.

Дополнителни информации може да се добијат на следните телефони: 02/ 3297-324, 02/ 3297- 289 и на следната мејл адреса kultura@skopje.gov.mk.

Град Скопје